

VOLVO XC40

А К Ц И С К И Ц Е Н О В Н И К



АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC40

Мотор	Сила на моторот kW / KS	Цена (со вклучен ДДВ)		Volvo Cars Финансирање со 4,5% камата и 20% учество
Дизел мотори				
D4 MOMENTUM AWD AT8	140 / 190	49.700 EUR	3.071.460 ДЕН	84 месеци по 568 €
D4 R-DESIGN AWD AT8	140 / 190	56.500 EUR	3.491.700 ДЕН	84 месеци по 645 €

XC40 D4 MOMENTUM AWD AT8

D4 2.0 дизел мотор, 140 kW (190 KS)
 8-степен автоматски менувач
 Електронски клима уред 2 зони
 Систем CleanZone AQS
 Сателитска навигација
 Harman/Kardon аудио систем
 Поврзување Android и Iphone
 Безжично полнење на мобилен телефон
 Автоматски долги светла
 Магленки во преден спојлер
 Електрични ретровизори со склопување
 Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори
 Hands-free клуч
 Сензори за паркирање напред/назад со камера назад
 Електрична врата на багажникот
 Електрично склопливи седишта и наслони за глава назад
 Греење на предни седишта
 Греење на млазници на бришачи
 Металик боја Osmim gray, боја на кров Ice white
 12,3" дисплеј на инструмент табала и 9" централен дисплеј на допир
 Електрично лумбално подесување во 4 правци
 Управувач и рачка на менувач обложени со кожа
 Серво управувач со мултифункционални копчиња
 Внатрешно осветлување средно ниво
 Комплет патосници
 Интегрирани кровноносачи сјајни
 LED светла
 Ограничувач на брзината
 Темпомат
 City Safe заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти
 Следње на лентата
 Drive mode - избор на стил на возење
 Сензор за дожд и светло
 Помош при нагорнини и удолинни
 7 воздушни перничича
 USB конекција
 Препознавање на сообраќајни знаци RSI
 Volvo On Call
 18" Алуминиумски бандажи 5-Spoke Silver 235/55 R18

XC40 D4 R-DESIGN AWD AT8

D4 2.0 дизел мотор, 140 kW (190 KS)
 8-степен автоматски менувач
 Електронски клима уред 2 зони
 Систем CleanZone AQS
 Сателитска навигација
 Harman/Kardon аудио систем
 Кожни седишта, со електрично подесување на предни седишта, возачко со меморија
 Интегрирани издувни цевки
 R-Design на внатрешност и надворешност
 Магленки
 Електрични ретровизори со склопување
 Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори
 Hands-free клуч
 Сензори за паркирање напред/назад со камера назад
 Електрична врата на багажникот
 Електрично склопливи седишта и наслони за глава назад
 Греење на предни седишта
 Греење на млазници на бришачи
 Металик боја Crystal White
 12,3" дисплеј на инструмент табала и 9" централен дисплеј на допир
 Панорамски сончев кров
 Управувач и рачка на менувач обложени со кожа
 Серво управувач со мултифункционални копчиња
 Внатрешно осветлување високо ниво
 Комплет патосници
 Интегрирани кровноносачи сјајни
 LED светла
 Ограничувач на брзината
 Адаптивен темпомат со Pilot Assist до 130km/h
 City Safe заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти
 Следње на лентата
 Drive mode - избор на стил на возење
 Сензор за дожд и светло
 Помош при нагорнини и удолинни
 7 воздушни перничича
 USB конекција
 Препознавање на сообраќајни знаци RSI
 Volvo On Call
 20" Алуминиумски бандажи 5-Double Spoke Matt Black Diamond
 Cut 245/45 R20
 Систем за следење на мртв агол BLIS